

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ**

2006

12

07-1998/1
12 2006

Бранко Црвенковски, . . .

- **Љупчо Јордановски,** . . .

**ЗАКОН
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ**

Содржина на законот

1

).

**Примена на одредбите на Кривичниот законик
и Законот за кривичната постапка**

2

(1)

(2)

: ; , ;

Одговорност на физичко лице

6

(1)

(2)

Одговорност на правно лице

7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Одговорност на странско правно лице

8

Одговорност за прекршок на друг

9

(1)

(2)

**Одговорност на службено лице во државен орган
и во орган на единица на локалната самоуправа**

10

Обид

11

Помагач и поттикнувач

12

Глава трета

**Видови прекршочни санкции за
полнолетни сторители на прекршоци**

13

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) , ;
- 6)
- 7) (
-).

Услови за изрекување на прекршочни санкции

14

- (1)
- (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

)

Глоба

15

(1)

15

1000

(2)

50

2.000

(3)

(1) (2)

(4)

(1) (2)

(1) (2)

(5)

:

200

-

-

600

Рок за плаќање на глобата

16

(1)

30

(2)

Условно одлагање на плаќање на глобата

(1)	17	,
(2)	(1)	,
20%.		,

Извршување на глобата

	18	,
--	----	---

Опомена

(1)	19	,
(2)		,

Престанок на важење на возачка дозвола

(1)	20	,
(2)		100
(3)		100
(4)		100
(5)	(1), (2) (3)	,

(6)

Забрана на управување со моторно возило

- (1) 21
- (2) 30 (1)
- (3) 30
- (4) 15 (1), (3)
- (5) 30

Забрана на вршење професија, дејност или должност

- (1) 22
- (2) (1)
- (3) (1)
15

Протерување странец од земјата

- (1) 23

(2)

(3)

(1)

Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани (лица со болести на зависности)

24

(1)

(2)

(3)

Општи правила за одмерување на санкцијата

25

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Стек

26

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

17

Продолжен прекршок

27

(1)

(2)

(1)

Ослободување од санкција

28

(1)

(2)

Поседна основа за ослободување од санкција

29

**Ослободување поради отстранување на штетните
последници на прекршокот**

30

Ублажување на глобата

31

Глава четврта

**Исклучување на прекршочни санкции
спрема малолетни лица**

32

14

()

**Изрекување на прекршочни санкции
спрема малолетници**

33

(1) 16 () 14,
(2) 18 (), 16,

Глава петта

Видови воспитни мерки на малолетни сторители на прекршоци

34

(1)

:

-

-

(2)

(3)

(4)

:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

12)

13)

Глоба

35

(1)

(2)

(3)

Изрекување воспитни мерки на полнолетни сторители на прекршок кои ги извршиле како малолетници

36

(1)

21

(2)

Изрекување на санкција за прекршок во стек

37

Глава шеста

Видови прекршочни санкции на правни лица

38

(1)

1)

2)

(2)

5.000

200

(3)

(2)

(4)

(2) (3)

(5)

1.000

(6)

(7)

(8)

(9)

(6)

(10)

30

(6)

(11)

Одмерување на санкцијата

39

(1)

(2)

Извршување на глобата

40

(1)

30

(2)

(3)

Глава седма

Конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети

41

(1)

97 100-

(2)

96-

(3)

100-

(4)

(5)

Глава осма

Застареност на поведување и водење на прекршочната постапка

42

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

Застареност на извршувањето на прекршочните санкции

43

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(8)

16 17

Глава деветта

44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

)

-) ;
-) ;
-) ;
-) , - , ,
- (6) : - , ,
- (7) .
- (8) .
- (9) 500
- (10) .

Глава десетта

Водење на евиденција на прекршочни санкции

45

- (1) , :
- (2) .
- (3) , .
- (4) , .

(5)

Дел втори

Глава единаесетта

Цел на постапката за порамнување и посредување

46

(1)

(2)

(3)

(1)

Дејствија во постапката за порамнување

47

(1)

(2)

Мандатна постапка

48

(1)

(2)

(1)

Платен налог

49

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(4)

(8)

(1)

30

Негативни бодови

50

(1)

(2)

(3)

30

(4)

Постапка на посредување

51

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Постапка на посредување со малолетни сторители на прекршоци

52

(1)

(2)

(3)

30

(4)

(5)

Дел трети

Глава дванаесетта

Надлежност за прекршок

53

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(2)

Надлежност на прекршочен орган

54

(1)

(2)

(1)

-

500

-

1.000

-

-

Судир на надлежност

55

Имунитет

56

Одлука

57

Трошоци на постапката

58

Глава тринаесетта

Овластување за водење постапка

59

(1)

(2)

(1)

Поведување на прекршочна постапка

60

(1)

80

(2)

81

(3)

Одлука по барањето за водење на прекршочна постапка

		61	
(1)	,		60
(2)	,		.
(3)	,		.
(4)	,		.
(5)	84 (2)	.	.
(6)	(4)	30	.
		,	.

Итна постапка

		62	
(1)	,		.
(2)	:		.
-	,		.
-	,		.
-	-	-	-

Постапка пред прекршочен орган

		63	
(1)	,		.
(2)	,		.

Содржина на одлуката

		64	
(1)	,		.

(2)

59

(3)

(4)

(5)

Опомена

65

(1)

19

(2)

Соодветна примена на законот

66

Глава четринаесетта

Право на поведување управен спор

67

(1)

()

(2)

(1)

100

500

1.000

(3)

(2)

(4)

Рок за поднесување на тужба и надлежност

68

(1)

67

(2)

Причини за поднесување на тужба

69

:

-

,

-

,

-

,

,

-

,

28 31

-

,

Глава петнаесетта

Стварна надлежност

70

,

Глава шеснаесетта

Обвинет

71

- (1)
- (2)

Застапување на правно лице

72

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

(4)

Застапување на странско правно лице

73

Ограничување на застапувањето

74

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

72 (3)

(1) (2)

(3)

Глава седумнаесетта

Оштетен и неговото застапување

75

- (1) , ,
- (2) , ,
- 1) ;
- 2) , -
- 3) ;
- 4)
- (3) , ,
- 30
- (4) (3)
- (5) , ,

Глава осумнаесетта

Отповикување на полномошно на бранителот

76

,

.

Откажување на полномошно од страна на бранител

77

(1)

(2)

(1)

50.000

Глава деветнаесетта

Доставување на писмена на физички лица

78

(1)

(2)

(3)

Доставување на писмена на правни лица

79

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(5)

Глава дваесетта

Подносител на барањето

80

(1)

(2)

(3)

(4)

Содржина на барањето

81

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

(2)

(3)

- (4)
- (5)

**Прекршок за кој судот ќе дознае за
времетраење на постапката**

82

Дополнување на барање

83

80

,
15

Отфрлање на барањето

84

- (1)
- (2)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- ;
- 6)
- 7)
- (3)
- (4)

(1)

81

(1)

Спојување и раздвојување на постапката

85

(1)

(2)

(3)

Поведување на прекршочна постапка

86

(1)

(2)

46

Одлучување по барањето

87

(1)

(2)

(3)

(1)

Глава дваесет и прва

Видови мерки

88

:

Покана

89

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Приведување

90

(1)

(2)

Гаранција

91

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Задржување

(1)

92

(2)

6

48

(3)

12

(4)

Задржување странец во прифатен центар

(1)

93

(2)

30

30

(3)

48

(4)

(5)

(6)

**Задржување на лица под дејство на алкохол
или други психоактивни материи**

94

(1)

8

(2)

(3)

**Приведување на лица затечени при
извршување на прекршок**

95

(1)

(2)

(1)

(3)

12

Известување за задржување заради приведување

96

(1) ,

.

,

,

(2)

,

Засметување на времето на задржување

97

(1)

,

1

.

,

(2)

.

,

,

,

,

.

Глава дваесет и втора

Признавање на прекршок

98

.

Сослушување на сведоци

99

,

.

Глава дваесет и трета

Прекин на постапката

100

- (1) :
- 1) ,
- 2) ;
- 3) ;
- 4) 1 3 ,
- (2) .
- (3) .
- (4) .

Одбивање на барањето за прекршочна постапка

101

- (1) ,
- (2) .
- (3) ,

Глава дваесет и четврта

Постапка на одземање

102

- (1) 41 .

(2)

(3)

(4)

(5)

Привремено одземање од други органи

(1)

103

41

(2)

(1)

15

Привремено враќање на сопственикот

104

**Одземање на предмети по завршување
на прекршочната постапка**

105

**Привремено замрзнување на трансакции
и блокирање на банкарски сметки**

106

Привремена забрана од други органи

107

(1)

15
(2)

(1)

**Укинување на привремена забрана од страна на
судот**

108

(1)

(2)

Глава дваесет и петта

Скратена постапка

109

(1)

1)

2)

3)

(2)

Обвинетиот и негово право на одбрана

110

Постојано заседание на судот

111

(1)

24

(2)

Итност на постапката

112

Претрес

113

(1)

(2)

(3)

Претресот во отсуство на обвинетиот

114

(1)

(2)

(3)

Тек на претресот

115

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Постапување во случај кога обвинетиот сторил прекршок во текот на постапката

116

(1)

(2)

(1)

Глава дваесет и шеста

Видови на одлуки

117

(1)

(2)

(3)

(4)

Пресуда

118

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Пресуда со која обвинетиот се ослободува

119

1)

2)

3)

4)

(1));

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Решение за запирање на постапката

120

(1)

-
-
-
-

(2)

Пресуда со која обвинетиот се огласува за виновен

121

(1)

-
-
-
-
-
-
-

(2)

Глава дваесет и седма

Трошоци на постапката

122

(1)

1)

2)

- 3) ;
- 4) , ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7)
- 8) , .
- (2)

(3) (1) 1 4
123 ,

Плаќање на трошоците на прекршочната постапката

- (1) 123 ,
- (2) ,
- (3) , , ,
- (4) .
- (5) 122
- (1) , ,

Решение за трошоци

- (1) 124 .
- (2) ,
- (3) .

Посебни трошоци

- (1) , , , , , , , ,

(2) (1)

Трошоци во постапката по правни лекови

126

(1)

122 125

(2)

(3)

Трошоци на постапката со вонредни правни лекови

127

122 125

Донесување на прописи за трошоци на постапката

128

Глава дваесет и осма

Видови правни лекови

129

(1)

(2)

Постапка по правни лекови

130

(1)

(2)

(3)

Рокови за правни лекови

131

(1)

(2)

30

(3)

(4)

(5)

(6)

118

(7)

Глава дваесет и деветта

Прекршочна постапка спрема малолетници Примена на одредбите од оваа глава

132

Надлежност

133

(1)

(2)

Издвојување на прекршочна постапка

134

(1)

(2)

(3)

137 138

Повикување на малолетник

135

(1)

(2)

Мислење од орган на старателство

136

(1)

(2)

(3)

Должност за сведочење

137

Права на родителот, односно старателот

138

(1)

(2)

Запирање на постапката

139

(1)

14 () ,

(2)

(1)

Овластување на судот да ја цени целисходноста на постапката

140

(1)

(2)

(1)

Задолжително испитување

141

(1)

(2)

Одлуки во постапката

142

(1)

(2)

119 120

Доставување на одлука

143

(1)

(2)

Жалба против решение

144

(1)

351

(2)

(1)

Вонредни правни лекови

145

Глава триесетта

146

Глава триесет и прва

147

Глава триесет и втора

Правосилност и извршување на пресуда и решение

148

(1)

(2)

(3)

Евиденција на одлуки

149

Глава триесет и трета

150

45

30

151

(1)

(2)

(3)

" 15/97)

("

, ' .

152

' ("

" 15/97),

153

154

12

155

("

' " 15/97).

156

".

"